

Инспекторите за социјална заштита од Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика, врз основа на член 242 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014 и 33/15), (во натамошниот текст:Законот), а за отстранување на недостатоците и неправилностите утврдени со Записникот број 16-3427/2 од 06.04.2015 година за извршен редовен инспекциски надзор во ЈУ Меѓуопштински Центар за социјална работа Битола, застапуван од Директорот Виолета Гаџовска, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

Се наредува на Директорот на ЈУ Меѓуопштински Центар за социјална работа Битола, за отстранување на констатираните недостатоци и неправилности утврдени со Записникот број 16-3427/2 од 06.04.2015 година да ги преземе следните мерки, во роковите од страна на одговорните лица и тоа:

1. Центарот во постапката за остварување на правото на социјална парична помош, да донесува решение во рок од 60 дена од денот на поднесувањето на барањето, согласно член 181 и 197 од Законот за социјалната заштита.

Одговорни лица: Директорот и стручните работници
Рок: постојана задача

2. Центарот по службена должност да ги преиспита донесените решенија со број 0806-2179/14 од 11.12.2014 година за корисникот Ѓ. Ѓ. и 0806-1648/14 од 31.12.2014 година за С. М. за одбивање на барањето на правото на социјална парична помош и да донесе нови решения со кои ќе ги замени претходните решенија донесени во спротивност со закон. согласно член 54, 181 и 188 од Законот.

Одговорни лица: Директорот и стручните работници
Рок: а) 31.07.2015 година

3. Се задолжува Директорот на Центарот, веднаш по истекот на рокот определен за извршување на инспекциската мерка, а најдоцна во рок од три дена, писмено да ги известат инспекторите за социјална заштита од Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика, дали се извршени наредените инспекциски мерки, согласно член 30 од Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Македонија“ број 50/2010, 161/2010, 157/2011, 147/2013, 41/2014 и 33/15).

Жалбата не го задржува извршувањето на решението.

Образложение

Инспекторите за социјална заштита од Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика извршија редовен инспекциски надзор во ЈУ Меѓуопштински Центар за социјална работа Битола, на ден 02 и 03.04.2015 година над примената на законите и другите прописи во областа на социјалната заштита во предметите на корисниците на право на социјална парична помош.

За извршениот инспекциски надзор и констатираната состојба, инспекторите составија записник број 16-3427/2 од 06.04.2015 година.

Согласно член 242 од Законот и член 30 од Законот за инспекциски надзор, („Службен весник на Република Македонија,, број 50/2010, 161/2010, 157/2011, 147/2013, 41/2014 и 33/15), се донесе решение како во диспозитивот.

Жалбата не го задржува извршувањето на решението согласно член 244 став 2 од Законот.

Решено во Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика на ден 06.04.2015 година под број 16-3427/3 .

Упатство за правно средство: против ова решение може да се изјави жалба до Државната комисија за одлучување во втор степен од областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка во рок од 8 дена од денот на приемот на решението преку Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика.

Инспектори за социјална заштита

Соња Стефановска
Пецо Аспровски